

Б А Р А Њ Е

за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2022/2023 година на подрачјето на Општина Крива Паланка

Врз основа на Одлуката за доделување еднократна парична помош на семејствата со прваче во учебната 2022/2023 година на подрачјето на Општина Крива Паланка, број 09-767/29 од 14.03.2022 година, го поднесувам ова Барање за доделување еднократна парична помош во износ од 3.000,00 денари, за прваче во учебната 2022/2023 година на подрачјето на Општина Крива Паланка

1. **Име и презиме на првачето:** _____
2. **Име и презиме на родителите (старателите):** _____
3. **Пол на првачето:** _____ **Датум на раѓање на првачето:** _____
4. **Училиштето во кое е запишано првачето:** _____
5. **Адреса на живеалиште (на еден од родителите – жител на Општина Крива Паланка):**
ул. _____
број _____ влез _____ стан _____
6. **Име и презиме на примателот на паричната помош:** _____
ЕМБГ на примателот _____
и број на трансакциската с/ка за уплата: _____
Банка: _____
7. **Контакт телефон и е-маил адреса:** _____

Во прилог на Барањето ја доставувам следнава документација:

1. Потврда за запишан ученик во прво одделение во учебната 2022/2023 година заверена од основно училиште од територијата на Општина Крива Паланка;(оригинал)
2. Фотокопија од извод од матичната книга на родените (за првачето);
3. Фотокопија од важечка лична карта или патна исправа на еден од родителите, од која се видни податоците за живеалиштето во Општина Крива Паланка;
4. Фотокопија од активна трансакциска сметка на истиот родител (даночен обврзник) од кој е приложена копија од личната карта или патната исправа;

** Изјавувам дека сум согласен да доставам фотокопија од горенаведената документација и податоците од истите можат да се обработуваат од страна на Општина Крива Паланка, за намената за која се бараат, за доставување на Годишен извештај на исплатувачот за бруто остварени приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи (ПДД-ГИ), согласно Законот за заштита на личните податоци.*

Напомена:Барањето може да се достави до архивата на општина Крива Паланка или електронски преку апликацијата мЗаедница. Крајниот рок за поднесување на барањето е 30.09.2022 година.

Доставено на ден:

Барател
